

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **07/2008**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Центар**

I.1.2) Адреса: **Михаил Чоков бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.opstinacentar.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Анастасија Бабуловска** Адреса на е-пошта: **gradonacalnik@opstinacentar.gov.mk** Телефон/Факс: **3225 352/3211 089**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Лиeње на скулптури во бронза

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Општина Центар-Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Лиeње на коњанички скулптури на Гоце Делчев и Даме Груев во бронза од готови модели според техничка спецификација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Цена	50
Квалитет и Обем на изврш раб.од област на фигуративна скулптур-15б тех и проф спос на понудувач 15б	30
Рок на испорака	20

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **13.10.2008**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **3**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Fonderia Artistika F.Marineli**

Адреса на носителот на набавката:

Град или населено место: **Фиренца** Држава: **ЕУ**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **55000000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **51850000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **01.06.2010**